

## ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ И ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Транснационалните компании се една од основните карактеристики во развојот на капитализмот после втората светска војна. Со својот обремен економско - финансиски потенцијал, тие во современи услови станаа значаен фактор и играат решавачка улога во економскиот и политичкиот живот на многу земји во светот. Никој не може да го негира растечкото влијание, на овие компании, во меѓународните економски односи. ~~Тие~~ Според некои проценки<sup>1)</sup> контролираат помеѓу 1/4 и 1/3 од светското производство. <sup>2)</sup> Покрај тоа, 60% од светската трговија и 90% од извозот на капитал, како и 80 - 90% од технологијата и трансферот на технологијата се под контрола на овие светски претпријатија.

Монополизацијата на светското стопанство, која е резултат на перманентниот процес на концентрација и централизација на капиталот во современи услови поприми размери какви што светот ~~не~~ нема доживеано. Високиот степен на концентрација и централизација на капиталот кој оддамна ги има надминато националните граници и има попримено светски размери, не внесува сомневање дека се менува улогата на капиталот како единствен

- 1) Д-р Милан Војновиќ: Мултинационалне компании, "Политика" од 9.08.1982 год. стр.4 и Вили Брант и сурадници, Сјевер и југ програм опстанка, Глобус, Загреб, 1980 г. стр.218.
- 2) Томислав Стојановиќ: Улога мултинационалних компанија - во Директор, бр. 12/1982 год. стр. 55.

однос, туку станува збор за нови облици на движење, дејствување и управување на капиталот. Всушност, станува збор за нов облик на изразување на империјалистичката и неоколонијалистичката природа на современиот капитализам. Во потрагата за ~~над~~ поголеми профити, ~~специјално~~ во обезбедување на потрајни извори на profit, Транснационалните компании ја насочуваат својата активност во се поголема мерка кон стопанствата на земјите во развој. Овие компании, во најновата фаза од развојот на капитализмот, стануваат мошне погоден механизам на глобалната капиталистичка експанзија, кој константно им ја вложува положбата на земјите во развој во рамките на светската стопанство, смалувајќи им го нивното учество во светската трговија, како и исцрпување на и онака скромни финансиски потенцијали, што посебно претставуваат постојана и реална опасност <sup>за</sup> по нивниот економски и политички суверенитет.

Транснационалните компании претставуваат синтетички израз на различните аспекти на капиталот во чија основа лежи спрегата на финансиската, технолошката, пазарната и воено - политичката сила, но, пред сè, и над сè технолошката моќ. 3)

Овие циновски претпријатија, чие работење ги покрива сите сфери на стопанската активност, што со право можат да се наречат конгломерати, претежниот дел од <sup>своите</sup> нивните приходи ги остваруваат во странство, каде што имаат густа мрежа на свои филијали и маркетинг служби. Отворањето афилијации на Транснационалните компании во тугите земји претставува основна и битна

3. Д-р Милан Војновик: Земје у развоју и транснационалне компаније", Танјуг, Београд, 1979 година, страна 13.

компонент на нивната експанзионистичка развојна стратегија, која им овозможува лесно и ефикасно освојување на нови пазари. Овој ~~момент~~ момент на освојувањето на нови пазари претставува суштински улога во глобалната стратегија на транснационалните компании. Правелно со освојувањето на пазарите во земјите во развој Транснационалните компании вршат и монополизација на ~~местите~~ места. Покрај освојувањето и контролата на пазарите, од посебна важност за Транснационалните компании претставува експлоатација и контрола на сировинските извори, прекумерна експлоатација на работната сила како и трансферот на технологија.

Сировинските потенцијали на земјите во развој станаа предмет на нагласено интересирање за ТНК. Вонредно нагласениот интерес на овие економски гиганти за природните богатства на земјите во развој е детирминиран, пред се, од брзиот развој на научно - техничката револуција, која предизвика огромна побарувачка на низа сировини (бакар, литиум, тунгетон, никел, хром, молимбден, кобалт, мangan, ванадиум и др.), без кои неможе да се замисли развојот на некои нови индустриски гранки, како: електронската, авионската, нуклеарната, хемиската, петрохемиската, вселенската истражувања итн.

Испрленоста или ограничноста на природните сировини во развиените капиталистички земји, особено во Јапонија и земјите од Западна Европа, внесе посебна вознемиреност и безштедна борба меѓу монополите од развиениот западен свет запоседувањето на богатите сировински извори во земјите во развој. Во врска со тоа Д-р Милан Војновик пишува: "Во Африка се води безштедна борба меѓу монополите од САД, Англија, Франција,

СР Германија, Италија, Јапонија за експлоатација на природните ресурси, петролеј, бакар, уранциум, боксит и др. минерали од железо до дијаманти". 4)

Многубројни анализи зборуваат, дека Транснационалните компании пројавуваат особено интерес за природните ресурси и екстрактивната индустрија, каде од вкупните странски директни инвестиции, половина отпаѓаат на овој сектор, потоа следува преработувачката индустрија со 1/3 од вкупните директни странки инвестиции во земјите во развој, за да остатокот се распореди на трговија, банкарство, транспорт, туризам и терцијарните дејности. Најновите анализи укажуваат ~~на~~ на една тенденција, која во последните години се манифестира во преориентација на странските директни инвестиции на Транснационалните компании од САД во преработувачката индустрија и ~~терцијарните~~<sup>те</sup> дејности, додека во примарниот сектор се забележува стапнантина положба па дури и опаѓачка тенденција. За илустрација го наведуваме примерот со Ладинска Америка, каде во периодот 1965 – 1972 година, зголемено учество на странските директни инвестиции е забележано во преработувачката индустрија, за разлика во рударството каде се забележува опаѓање од 13% на 12%, а во петрехемиската индустрија од 33% на 26%. Меѓутоа, покрај забележаната тенденција на релативно опаѓање на странските директни инвестиции во екстрактивната индустрија, не треба да се заборави фактот дека сепак, улогата на Транснационалните компании во екстрактивната индустрија на земјите во развој е зголемена. 5)

4. Д-р М.Војновик: Транснационалне корпорации, ИМПИ и Привредни преглед, Београд, 1977 год. српана 174.
5. A.U.Dolman i J.Van Ettinger; Partneri u Sutrašnjici, Globus, Zagreb, 1979 str.174.(

Нивното присуство во екстрактивната индустрија и примената на безобзирната експлоатација врз необновливи природни богатства како и експлоатација на сировински богатства како и експлоатација на земјите во развој, доведува до лишување на овие земји од производните фактори, неопходни, како за сегашниот уште повеќе за идниот економски развој. Од тие причини со право може да се каже ~~што~~ судбината на земјите во развој е во рацете на оние кои ги контролираат минералите и останатите развојни ресурси. Индутирализацijата и самодинамичкиот развој е невозможно да се остваруваат во земјите во развој додека, овие не воспостават потполна контрола над сопствените сировински извори, еден од основните елементи за постигнување на целосна политичка и економска деколонизација. Вовлекувајќи ги споранствата на земјите во развој експлоататорската мрежа, Транснационалните компании применува, врз нив, најразлични методи со кои во значителна мерка ги осиромашува. Еден од многубројните, а во пракса потврден метод на Транснационалните компании е преценување на увозот односно потценување на извозот. Покрај тоа, Транснационалните компании често во своята работење, ~~задолжено~~ применувајќи разни шпекулации и манипулации и вешто изигрување на даночната политика на земјата домакин, со цел што е можно поголемо трансферирање на стекнатите профити од земјите во развој. Преку преценувањето на увозот и потценувањена извозот на сировини, полу производи и финални производи, афилијациите на Транснационалните компании од Латинска Америка, на пример, извезуваат во матичните компании во просек за 40 - 50% по пониски цени, во однос на другите купувачи.

Обратен е случајот при увозот на овие афилијации од матичните компании, каде постои нагласено проценување на цените. Во Колумбија, увозните цени се проценети за 40% во фармацеутската индустрија, за 40% во гумарската индустрија, за 16 - 60% во електронската индустрија и сл. Според студиите на Андскиот заеднички пазар проценувањето на увозот кај срранските афилијации (overpricing) во Чиле се движи од 30 - 700%, во Перу од 50 - 300%, во Еквадор 65 - 200% итн. Практиката на прецент увоз Колумбија ја чинеше само во 1968 година 30 милиони долари, од кои 20 милиони долари во надворешната трговија и 10 милиони долари во с малените државни приходи. Или, американските рударски компании во периодот 1967 - 1969 година на Перуанска влада и пријавиле 60 милиони долари, а на владата на САД 102 милиони долари. 6)

"Underpricing (потценување) на извозот и overpricing (проценување) на увозот во системот на интерните трансферни цени, се главни методи на ~~ат~~ илегална регистрацијација на профитите". 7)

Некои испитувања што се објавени заради согледување на степенот на оплодувањето на капиталот инвестиран во земјите во развој и во развиените земји, покажуваат дека иако во земјите во развој е инвестиран скоро трипати помалку капитал од страна на Транснационалните компании, сепак профитите што се добиени таму се приближно еднакви со профитите добиени од развиените земји.

6. Според истражувањата на познатите економисти Muller i Vaitsons посветени на овие проблеми, цитирани од Новица Крстиќ М-р, Рестриктивна пословна пракса транснационалних компанија, Директор, бр. 1/1981 годна, стр. 32 - 37.
7. М-р Новица Крстиќ, цитирано дело, страна 33.

Очигледно, степенот на експлоатација е многу повисок во земјите во развој отколку во развиените земји. <sup>8)</sup>

Покрај трансферните цени, еден од главните методи, кон кој редовно прибегнуваат Транснационалните компании, во исцичувањето на домашните финансиски потенцијали на земјите во развој, овие корпорации го применуваат и методот на финансирање на активностите на афилијациите во земјите во развој со домашна акумулација. Во врска со тоа Д-р Милан Војновиќ пишува: "... секој долар профит кој го стекнале Транснационалните компании во Латинска Америка во периодот 1960 - 1968 година, базирал на инвестиции кои се 83% финансирали од локалните извори; истовремено само 21% од овие профити останаа во земјите на Латинска Америка". <sup>9)</sup>

Транснационалните компании користат и други, добро проверени методи за извлекување на акумулацијата од стопанствата на земјите во развој. Посебно треба да се нагласат "нечистите игри" што ги превземаат одделни Транснационални компании, во смисла на превземање на разни противзаконски акции на мито и корупции, финансиски контрибуции на политичарите кои ги поддржуваат интересите на странскиот капитал во земјите воразвој заради изнудување на одделни концесии и привилегии: Даночни олеснувања, дозволи за покачување на цените и слично. За илustrација, го наведуваме примерот со американската компанија "Goodyear" во периодот од 1972 - 1975 година, во земјите.

8. Види: Д-р Тодор Тодоров: "Местото и улогата на транснационалните компании во системот и структурата на меѓународните економски односи", Трета програма на Радио Скопје бр.6/1981 г. страна 143 - 170.
9. Д-р М.Војновиќ: "Транснационалне корпорације", изд.ИМПИ и При-вредни преглед, Београд, 1977 г. стр. 175.

во развој ги има извршено следните подмитувања:

- платила 100.000 \$ во ИНДИЈА на службите на ниво на владата заради повластиците во снавдувањето со електрична енергија и 51.000 \$ заради дозвола за зголемување на цените;
- 134.000 \$ за подмитување на извршиот секретар на трговската асоцијација на Мексико; исто така заради дозволата за зголемување на цените;
- истиот мотив е присутен и во подмитувањето на миски владини функционери на Никарагва, Гватемала и Ел Салвадор, каде е исплатено 75.000 \$ ;
- 75.000 \$ за истата цел е исплатено во Тајланд;
- 87.000 \$ во Колумбија и Филипините за даночните ~~одстојувања~~  
в ~~в~~ периодот 1970 - 1975 година;
- 22.750 \$ во Индонезија на судските и даночните власти во периодот 1972 и 1974 година заради дозвола за трансфер на profit; итн. 10)

Сите напред презентирани моменти упатуваат на констатација дека Транснационалните компании со своите активности во земјите во развој водат кон зголемен одлив на домашната акумулација отколку прилив на дополнителна акумулација од странство.

---

10) М-р Новица Крстиќ: цитирано дело, страна 37.

Во прилог на ваквата констатација зборува и податокот дека одливот на капиталот од земјите во развој е 5,5 пати поголем од приливот. 11)

Во стратегиската политика на Транснационалните компании, освојувањето и воспоставување контрола над пазарите од земјите во развој претставува посебно битен елемент. Остварувањето на таа стратегиска определба, Транснационалните компании ја вршат преку отварање на свои филијали во земјите во развој, во кое организира и непосредно материјално производство. На тој начин, концентрираат и монополски настап на Транснационалните компании на странските пазари во современиот капитализам, како што и Ленин своевремено пишуваше, не базира толку на извозот на стоки, туку на извозот на капитал и технологија, <sup>што</sup> во прво време се пласира со цел да се произведува за внатрешниот пазар на земјите домакини, за да подоцна <sup>да се</sup> произведува и ~~зареди~~ снабдување на странските пазари.

Денес, Транснационалните компании благодарение на густата мрежа афилијации, што ја имаат создадено во земјите во развој, обезбедуваат значајна контрола на пазарите, <sup>кој</sup> тие земји. Освојувањето и воспоставување контрола на пазарите во земјите во развој, од страна на Транснационалните компании, е ~~причинено~~ пропратено со паралелен процес на ~~монополизација~~. Овие компании со своите директни инвестиции во земјите во развој продираат во различни сектори од стопанскиот живот и на тој

11) Transnational Corporations in World Development:  
A Re-examination New York, United Nations, 1978, str.242-244.

начин остваруваат потполна контрола над националните економии.

Во прилог на оваа констатација ги презентирам податоците од табелата:

ТАБЕЛА 1.

Директни инвестиции во одделни земји или територии

Земја или територија	Год.	Вкупни стран. инв. Екстр. во милиони \$	Секторска дистрибуција			Останато
			Преработ. сектор	Сектор на усл.		
1	2	3	4	5	6	7
Аргентина	1973	2.275,2	5,6	65,0	24,5	4,5
Бразил	1971	2.911,0	0,9	81,8	14,9	1,4
	1976	9.005,0	2,5	76,5	18,6	2,0
Колумбија	1971	692,0	27,3	50,0	19,0	3,7
	1975	965,0	36,0	44,2	18,3	1,5
Мексико	1971	2.297,4	5,9	75,2	16,4	2,5
	1975	4.735,8	4,1	77,5	18,1	0,2
Панама	1969	214,1	21,1	27,0	51,7	-
	1974	353,5	16,1	37,4	46,4	-
Хенг Конг	1971	759,5	-	100,0	-	-
	1976	1.952,4	-	100,0	-	-
Индира	1974	1.682,8	4,2	92,0	3,7	-
Индонезија	1970	1.581,4	74,9	19,2	5,5	-
Филипини	1973	146,0	5,7	39,2	52,5	2,6
	1975	513,0	12,6	48,7	34,0	4,7
Ј. Кореја	1973	582,2	1,3	76,9	21,8	-
	1975	926,9	1,4	80,1	18,5	-
Сингапур	1971	1.575,0	47,7	52,2	-	-
	1976	3.739,0	40,6	59,3	-	-
Нигерија	1968	999,2	53,7	24,5	18,8	2,0
	1973	1.998,6	63,3	25,2	10,3	1,2

ИЗВОР: Transnational Corporations in World Development: a Re-examination, United Nations, New York, 1978, str. 259. M-r Jagoda Kuiš, Problemi spoljne trgovine i konjukture, br. 3, 1982 god. Beograd.

Транснационалните компании, како насилен инструмент на неоколонијализмот, благодарение на монополните сложениот механизам на делување, во значителна мерка влијаат врз обникувањето и / или наметнувањето на потребите на потрошувачите во земјите во развој, согласно своите интереси. Тие претежно го форсираат производството на производи <sup>што</sup> ~~кои~~ служат, пред сè, <sup>за</sup> задоволувањето на потрошувачката структура својствена за развиените капиталистички земји, наспроти незадоволените основни потреби на широките народни маси во земјите во развој, каде: 570 милиони луѓе се ~~недоволно~~ исхранети; 800 милиони (возрасни) неписмени; 270 милиони деца не се школуваат; 1.500 милиони луѓе се без адекватна здравствена заштита; 1.030 милиони луѓе живеат во неадекватни услови за домување и слично. <sup>12)</sup>

И "додека во Азија и Африка" милиони луѓе умираат од глад, во тие исти области милиони хектари најплодна земја е во рацете на транснационалните компании, заради производство на каучук, тутун, кафе, какао, па дури и цвеќе, за извоз на лукративните пазари во развиените земји. <sup>13)</sup>

12. A.J.Dolmn i J.van Ettinger "Partneri" u Sutrašnjici, Globus 1979 god. Zagreb str. 198.

13. Д-р М.Војновиќ: "Транснационалне корпорације" изд.ИМПИ и Привредни преглед, Београд, 1977 година, стр. 210.

III

Во современи услови Транснационалните компании својата монополска моќ ја манифестираат и во доменот на технологијата. Присуството на овие циновски претпријатија, со огромна економска империја, придонесуваат постојано продлабочување на технолошкиот јазвеј меѓу развиените капиталистички земји и земјите во развој, зголемувајќи ја нивната економска зависност. Самиот факт, што 98% од светските технолошки и научни напори (со исклучок на социјалистичките земји), мерено со трошоците за истражување и развој, се концентрирани во развиените земји,<sup>14)</sup> а само 2% истражувања и развој во врска со нова технологија во земјите во развој,<sup>15)</sup> доволно зборува за јазот во технолошките потенцијали, кој може да се процени на 1:100<sup>16)</sup>. Со други зборови технологијата не се создава во земјите во развој, тукутие се директно зависни од трансферот на технологијата од развиените капиталистички земји. Една таква состојба оди на штета само на земјите во развој, зашто за изведената технологија Транснационалните компании наплатуваат високи цени.

Од друга страна, перманентната загуба и одлив на вишокот на вредноста од земјите во развој ги смалува и исцрпува фондовите на акумулацијата кои се недоволни за покривање на неопходните инвестиции во материјалното производство.

14) Вера Пилиќ и Милан Војновиќ: Интеграција измеѓу земања у развоју и научно техничка сарадња", Меѓународни проблеми, 1974, бр. 3, стр. 124.

15. A.J.Dolman: J van Ettinger Partneri u sutrašnjici, Globus, Zagreb, 1979 str. 250.

16) Зоран Трпутец: "Стратегија развоја и улога науке и технологије у земања у развоју", Социјализам бр.10/1981 год. Београд.

Можноста да се увезува странска технологија ги ослободува домашните претпријатија од големите и, од нивни аспекти, неизвесни вложувања во сопствени истражувања и развој. Меѓутоа, со тоа домашните претпријатија потпаѓаат во технологичката зависност и се повеќе се изложени на разни облици на експлатација и ограничување на сопствената деловна и развојна слобода по пат на разни рестриктивни клаузули. Со тоа Транснационалните компании, на земјите во развој, им наметнуваат своја технологичка опција<sup>17)</sup>. Наметнувајќи им технолошки модел на земјите во развој, Транснационалните компании само го забрзуваат процесот на интензивна делокација на голем дел од материјалното производство од земјите на светскиот "центар" кон природните и енергетските извори, на земјите од светската "периферија". Со процесот на делокацијата на материјалното производство во земјите од светскиот југ<sup>18)</sup> се сака да се искористи непресушниот извор на ефтина работна сила, чија невработеност веќе достигнува застрашувачки 400 милиони луѓе. Оваа работна сила<sup>4 - 10</sup> пати поефтина од работната сила во центрите при еднаква продуктивност и интензитет на трудот.<sup>17)</sup> Денес Транснационалните компании остваруваат огромни приходи од трансферот на технологијата. Така на пример: само американските транснационални компании во периодот 1971 - 1974 година наплатиле по нивните лиценци приходи во износ од 12.124,3 милиони долари.<sup>18)</sup>

17) C.Furtado, Les nouvelles sources de pouvoir, Les Tiers Monde", br. 81%1980 г.

18. Ј.Становник: Меѓународни привредни системи, Издавачки Центар Комунист, Београд, 1983 година, страна 43.

Технолошката превласт на Транснационалните компании.

■■■■■ станува еден од основните облици на капиталистичка доминација и основен извор на екстра профит. Во поглед на карактерот на технологијата, која се нуди од страна на Транснационалните компании, досегашното искуство и пракса зборуваат дека во поголемиот број на случаји се работи за капитално интензивна технологија, каква што се користи во развиени капиталистички земји. Трансферот на технологијата се врши, без да се имат предвид конкретните прилики во земјите во развој, како што се на пример: релативната расположивост со факторите на производство, големината на пазарот, културните наследства и други локални услови и потреби. Денес земјите во развој се соочени, освен со проблемот на функционалност и прилагоденост на увозната технологија на локалните услови, уште и со проблемот на цената на технологијата која е предмет на меѓународен трансфер. По однос на пазарот на технологија може да се рече дека е од имперфектен карактер. Таквиот карактер произлегува од самиот монопол над технологијата, кој му овозможува на продавачот да диктира услови на продажба. Ова зборува дека цената на технологијата не ја одредува пазарот, туку преговарачката сила на продавачот која се заснива на неговата монополска положба.

Трансферот на технологија воопшто претставува комплексно прашање. Врз цената на трансферираната технологија своевидно влијание има и самиот систем на плаќање на трансферираната технологија. Овде станува збор за ■■■■■ еднократната цена за испорачаната технологија ■■■■■ <sup>32</sup> годишно плаќање (royalty) и за лиценците, заштитните знаци и слично, кои проилегуваат од

правото на индустриска сопственост, регулирано со Париската конвенција. Скоро редовна пракса во трансферирањето на технологијата од страна на Транснационалните компании се пропишуваат<sup>2</sup> рестриктивни клаузули. Овие клаузули, всуност претставуваат збир на забрани и обврски кои се составен дел на договорот за режимите и условите на користење на патентната технологија од страна на увозникот.

Најчестите ограничувања се: 19)

- забрана на производство и продажба на исти или слични производи и после по истекот на важноста на лиценцата;
- забрана на прибавување на алтернативна технологија и опрема;
- забрана на извоз (делумна или целосна) на производи што се опфатени со лиценцата;
- забрана на производство или продажба на слични производи;
- обврска за купување машини и друга опрема за производство од лиценсарот;
- обврска на корисниците на патентот и сировините и полупроизводите да ги набавуваат од лиценсарот.

19) C.Vaitsons, Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises, Clarendon Press, ~~1980~~, Oxford, 42-90, M-r N.Krstić, Restriktivna poslovna praksa Transnacionalnih kompanija, Direktor I, 1981, str. 33.

Општа пракса во трансферот на технологијата кај Транснационалните компании е преценување на истата, продажба на стара технологија како и често применување на т.н. "врзано купување" кај лиценците договори со определен број земји во развој. Некои испитувања во фармацеутската индустрија на Колумбија, покажуваат дека преценувањето на технологијата изнесувало во просек 155%.

Трансферот на технологијата обременето со клаузулата, "врзано купување" редовно ги зголемува трошоците на трансферираната технологија во просек од 20 - 40 %.<sup>20)</sup>

Ако се анализираат ефектите од рестриктивните клаузули за партнерите во трансферот на технологијата, ќе се утврди дека тие се различни. Клаузулата "врзано купување" за Транснационалните компании представува можност да си обезбедат пазари за опрема и начин да го спречат евентуалниот пристап на алтернативна технологија во земјата увозник. За земјите во развој (увозник) тоа представува одземање на можноста самостојно да решаваат од каде да ја набават технологијата и евентуална определба за алтернативна техника која би одговарала на нивните конкретни услови и истовремено ги принудува да плаќаат многу посакапо при увозот на наведените компоненти .

Клаузулата со која се предвидува обврска за корисниците на лиценцата да набавуваат сирови и полуизводи од Транснационалните компании - лицензор, посебно ги погодува земјите во развој кои изобилуваат со природни ресурси.

20) Види: Gunar Mirdal: "Transfer Tehnologije ka zemljama u Razvoju", Direktor br. 1/1981 str. 42.

Со тоа земјите во развој се попречени да го валоризираат своето природно богатство и супституираат мошне скапиот увоз, кој инаку им одзема неповратно од сопствената акумулација. Калузулата за забрана на извозот е само потврда на глобалната стратегија на Транснационалните компании во настојувањето за монополизирање и владеење со странските пазари.

Од Трансферот на технологијата во земјите во развој, која инаку е капитално интензивна, увозниците имаат бројни негативни ефекти:

- по однос наприродните ресурси
- по однос на вработувањето
- по однос на користење на локалните материјали и делови
- по однос на платниот биланс.

Увозната технологија е секогаш скапо платена на прилагодена на локалните услови и потреби, и не користат во најчест случај домашна сировина или полу производ, туку од увоз. Доколку се прилагоди за преработка на домашни сировини, потребни се високи додатни инвестициони вложувања, а и притоа прилагодената технологија многу малку води сметка за оптимално искористување на домашната сировина со најмали можни отпадоци. Значи во поголемиот дел се работи за технологија која безразборно ги троши необновливите природни богатства, оставајќи зад себе пустош. Увезената технологија често е од капитално интензивна природа што посебно

го потенцира проблемот на вработување, кој во услови на постојан висок природен прираст на активното работно способно население, не нуди можности за отварање на нови работни места. Транснационалните компании, трансферираат технологија во земјите во развој според сопствените критериуми на оптимализација, кои одудараат од адекватните решенија на овие земји.

Наместо да осигуруваат зголемено вработување, трансферот на современата технологија, има често за последица зголемена невработеност.

Оваа појава "... повратно делува на стапнација на реалните наемници на вработените и ограничување на потрошувачката моќ на широките маси; тоа е еден од факторите кои го инхибира процесот на стопанскиот развој и внатрешната акумулација, со оглед на ограничната потрошувачка на домашниот пазар. На тој начин останува неискористен еден од потенцијално најбитните фактори на стопанскиот раст во неразвиените земји" 21) Непосредниот ефект, се изразува во снижување на општото ниво на наемнините во земјите во развој во однос на развиените капиталистички земји. За тоа, колкав е ефектот од делувањето на Транснационалните компании во земјите во развој врз вработувањето, зборува податокот, според кој, во средината на седумдесетите години Транснационалните компании вработувале 44 милиони луѓе, од кои во земјите во развој два милиона. 22)

21) Д-р М.Војношиќ: Транснационални корпорације, ИМПР и Привредни преглед, Београд, 1977 год. стр. 187.

22) Ј.Становник: Меѓународни привредни систем, Издавачки Центар Комунист - Београд, 1983 година, стр. 43.

По однос на ефектите во надворешно трговскиот биланс на земјите во развој од присуството на Транснационалните компании во овие земји, истражувањата кои се извршени во Л. Америка, покажуваат висок степен на корелација помеѓу обемот на странските директни инвестиции и дефицитот во платниот биланс. Само за илустрација наведуваме дека спрема расположимте податоци, 30% од американските странски инвестиции беа вложени во земјите во развој, а истовремено 60% од вкупно репатрираните прифити во САД во текот на шеесетите години потекнува од земјите во развој. 23)

Денес, за увезната технологија од развиените земји, земјите во развој плаќаат од 30 до 50 млрди долари годишно, 24) што во однос на вкупниот годишен прилив на странски капитал во земјите во развој, претставува повеќе од половина. Одливот на домашната, и онака скромна, акумулација на земјите во развој, уште повеќе ги отежнува условите и напорите, што овие земји ги прават за сопствениот стопански развој.

Конечно, од сето тоа што напред е изнесено може да се рече дека присуството на Транснационалните компании во структурата на меѓународните економски односи, претставуваат нужна последица на современиот степен на развој на производните сили. Тие се јавуваат повеќе како ограничувачки фактор на развојот и како инструмент за експлоатација, одколку како фактор кој ќе овозможи отварање процес на забрзана индустрискализација во стопанствата на земјите во развој.

23) Д-р Рикард Штајнер: **Криза II**, Привредни преглед, Београд, 1980 година, стр. 55.

24) АТСП, 1980 бр. 4 изд. Танјуг - Београд.

Наместо да го помагаат процесот на потрајно вклучување на стопанствата на земјите во развој во меѓународната поделба на трудот, ~~тие~~ се повеќе ги оддалечуваат овие земји, од тоа, внесувајќи структурни деформации.

Претварајќи ги стопанствата на земјите во развој ~~во~~ потрајно примарни производители и сировински додаток на развиениот свет, им ~~са~~ скратуваат можноста да располагаат со ~~сопственото~~ природно богатство. Издвојувањето на поправедно место во меѓународната поделба на трудот и доходот, земјите во развој можат да остварат само со квалитативно нова развојна стратегија, која би појдувала од конкретните внатрешни потреби, ставајќи го акцентот на две основни барања: прво, издвојување на политиката на растот од политиката на развојот, притоа, определувајќи се за политика на развој и второ постигнување на битни промени во меѓународните економски односи, во смисла воспоставување односи на взајмност, соработка и договор, наместо односите на доминација, эксплоатација и стихија. Таквите промени, подразбираат праведна меѓународна поделба на трудот и доходот и запирање на процесот на натамошното продлабочување на нееднаквостите и нерамноправностите во светското стопанство.

Паралелно со ~~такј~~ процес би се овозможило Транснационалните компании да "бидат ~~се~~ помалку посебен сектор и систем кој пронира во самото ткиво на земјите во развој, а ќе стане ~~се~~ повеќе партнер и фактор кој ќе ги дополнува развојните напори на земјите во развој." 25)

25) Д-р М.Војновиќ: Земје у развоју и транснационалне корпорации, Танјуг, Београд, 1979 година, стр. 199.

Економската и технолошката еманизација на земјите во развој како и <sup>В</sup>елиминирањето на рестриктивната практика на Транснационалните компании во сферата на капиталот, технологијата и маркетингот, претставува централното прашање и појдовна основа, од чие решавање, вкупност ќе зависи и исходот на борбата за воспоставување на нов меѓународен економски поредок.

## ЗАКЛУЧОК

Вра основа на напред икономското може се праве да напомне дека Транснационалните компании претставуваат гигантска икономска империја, чие основно пото и напаку естанува битката за негови прфит. Во потрагата за обезбедување на позначаен прфит тие се бескорупсни и не избираат средства, начини и методи да дојдат до него. Користејќи ги огромните природни богатства, ситечната работна сила, многубројните финансии - даночни спесикувачи и слично, Транснационалните компании реализират огромни прфити во земјите во развој. Земјите во развој претставуваат "сок" за прфити и дивиденди на транснационалните компании.

Самите огромни производли-деловни организации со својата стратегиска политика со повеќе стануваат ограничувачки фактор на развојот, откапну фактор кој треба да озаеми отпор на процесот на забрзана индустрискализација на земјите во развој и никој вклучувава во нефикасната поделба на трудот и доходот. Структурите и проблеми создадени од работите на транснационалните компании, со предизвочуваат и сè повеќе се восструваат функционалните стопански тенкотии и противречности во земјите во развој.

Рикордени од желбата да доминираат, транснационалните компании се често практикуваат мерки што ги надминуваат рамките на "всебичната" икономска експлоатација. Присуството

и транснационалните компании на просторот од земјите во развој/ придонесе<sup>39</sup> до деградација на стопанските структури во овие земји. Ги брани<sup>39</sup> во беда и скромактија, а истевремено од истите предели заработкаат високи профити.

Сликајќи се фактот ~~кој~~ објука нека новоземска економска и социјална индустрија на земјите во развој без политичко развајање и регулирање на економското работење на транснационалните компании. Властинска и рамноправна економска соработка меѓу Транснационалните компании и Земјите во развој е возможна само доколку се отстранат онте елементи <sup>што</sup> водат подглед<sup>40</sup> однос на земјите во развој спрема транснационалните компании. Со други зборови, тој значи соработка во која транснационалните компании посилку ќе се чувствуваат како посебен сектор и систем во стапанствата на земјите во развој, а со новиот фактор кој ги деполикува развојните напори на земјите во развој. Но, тој процес е долг и макотриен, од причини што стокнатите позиции, барем засега, се неделиви.